



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 27 ноември 1992
Скопје
Број 75 Год. XLVIII

Претплатата за 1992 година изнесува
25.000 денари. Овој број чини 1.000
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1391.

Врз основа на член 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 20/90), а во врска со член 13 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 84/89), кој согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26. XI. 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА УСЛУГАТА ШТО МОЖАТ ДА ЈА НАПЛАЌААТ СТРУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

1. Цената на услугата што можат да ја наплаќаат стручните организации за пополнување на образецот за утврдување на продажната цена на становите во општествена сопственост што е составен дел на Уредбата за критериумите и начинот на утврдување на продажната цена на становите во општествена сопственост („Сл. весник на РМ“ бр. 68/92) може да се определи најмногу до 1,5 пресметковен бод по 1м² станбена површина.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23 – 3657/1
26 ноември 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1392.

Врз основа на член 45, став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90), а во врска со член 6 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1992 година („Службен весник на РМ“ бр. 22/92), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26. XI. 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПОМОШТА И НА ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ ШТО ИМ СЕ ИСПЛАТУВААТ НА ПОВРАТНИЦИТЕ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на помошта и на другите трошоци што им се доделуваат на лицата за кои Владата на Република Македонија дава согласност за прифаќање.

Член 2

При вселувањето и пријавувањето кај надлежните органи на повратниците ќе им се исплатува еднократна помош во висина од 15% од најниската плата утврдена според Општиот колективен договор на Република Македонија.

Член 3

На повратниците им се исплатуваат во полн износ транспортните трошоци во Република Македонија до местото на живеење согласно со Тарифата на Железницата или Шпедицијата за транспорт.

Член 4

При пријавувањето кај надлежните органи на повратниците секој месец им се исплатува временна материјална помош и тоа:

- 50% од најниската плата утврдена според Општиот колективен договор на Република Македонија за носител на помошта;
- 25% од најниската плата за член на домаќинството – соуживател;
- 80% од најниската плата за семеј.

Исплатата по сите основи не смее да изнесува повеќе од полниот износ на најниската плата утврдена со Општиот колективен договор на Република Македонија.

Член 5

Времената материјална помош од член 4 им се исплатува во вид на парична помош на:

- а) носителот на помошта; и
- б) додаток за членот на домаќинството (соуживател).

Членови на домаќинството согласно оваа Одлука се: брачниот другар, децата, татко, мајка, брат и сестра кои живеат во заедница.

Член 6

На децата на повратниците кои примаат временна материјална помош за секоја учебна година од I до VIII-мо одделение им се исплатува еднократен надомест за учебниците во висина на вредноста.

Член 7

На повратниците кои примаат временна материјална помош им се исплатува во полн износ надоместот на трошоците за станарина.

Член 8

Ако вкупниот износ на постојните приходи на членовите на семејството се помали од вкупниот износ на помошта која што со одредбите на оваа Одлука ја примаат, ќе се исплатува разликата до полниот износ.

Член 9

Корисниците на помошта се должни до 15-ти во месецот да достават податоци од Заводот за вработување односно од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување.

Доколку до утврдениот рок од став 1 на овој член корисниците не ги достават бараните податоци го губат правото на надоместок почнувајќи од тековниот месец.

Правото на материјална помош корисникот го губи со вработување, остварување право на пензија или со стекнување приход по друг основ.

Правото на временна материјална помош корисникот го губи ако од времето на вселувањето односно користењето на помошта поминале пет години.

Член 10

Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката бр. 23 – 1680/1 од 31. 07. 1989 година („Службен весник на СРМ“ бр. 30/89).

Член 11

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23 – 3639/1
26 ноември 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1393.

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.XI.1992 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ СТАНОВИ НАМЕНЕТИ ЗА ПОВРАТНИЦИТЕ

Член 1

Со оваа одлука се определуваат условите, начинот и критериумите за доделување на користење станови од Фондот на становите наменети за повратниците.

Член 2

Како повратник се смета лицето за кое Владата на Република Македонија дава согласност за прифаќање и вселување во Републиката.

Член 3

Становите изградени за потребите на повратниците се доделуваат врз основа на писмено барање.

- лица кои имаат статус на повратник или членови на нивното семејно домаќинство ако од времето на вселување не е поминат период повеќе од пет години;
- лица кои имаат потреба од проширување поради несоодветно решено станбено прашање.

Носител на станарското право на стан може да биде само едно лице.

Член 4

Становите кои не се користат од повратниците може со договор за времено користење да бидат доделени на други корисници.

Решението за користење на становите од оваа одлука, го донесува Комисијата за иселенички прашања.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-3638/1
26 ноември 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1394.

Врз основа на член 12 од Законот за основите на системот за осигурување на имоти и лица („Службен лист на СФРЈ“ бр. 17/90 и 82/90), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис, Владата на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПАРИЧНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА НА ПОЧЕТНИОТ ФОНД НА СИГУРНОСТА ПОТРЕБНИ ЗА ОСНОВАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

1. За основање акционерско друштво за осигурување височината на паричниот износ на средствата на почетниот фонд на сигурноста пресметана во денарска противвредност по курсот на Народната банка на Македонија на денот на поднесувањето на барањето за издавање дозвола, не може да биде помала од:

- 1) 100.000 ДЕМ за работи на осигурување на имот;
- 2) 200.000 ДЕМ за работи на други видови на осигурување; и

3) 200.000 ДЕМ за работи на ресигурување.

2. Започнатите постапки за издавање дозволи за основање на акционерско друштво за осигурување до денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се завршат според одредбите на оваа одлука.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, Одлуката за утврдување на височината на паричниот износ на средствата на почетниот фонд на сигурноста потребен за основање на акционерско друштво за осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/91), престанува да се применува.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-3350/1
26 ноември 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1395.

Врз основа на член 3, став 2 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1992 година („Службен весник на Република Македонија“, бр. 22/92), а во врска со член 41, став 2 од Законот за системот на финансирањето на општите општествени и заеднички потреби („Службен весник на Република Македонија“, бр. 36/91, 55/91 и 21/92), Владата на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата на Постојаната резерва на Република Македонија се дава позајмица во износ од 27.215.000 денари на собранијата на општините:

– Крушево	2.800.000
– Делчево	3.150.000
– Кочани	9.280.000
– Прилеп	5.000.000
– Валандово	4.185.000
– Дебар	2.800.000

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука се дава со рок на враќање до 30. XII. 1992 година.

3. За користењето и враќањето на позајмицата од точка 1 на оваа одлука ќе сесклучи договор помеѓу собранијата на општините на кои им е дадена позајмица и министерот за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-3239/1
26 ноември 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1396.

Врз основа на член 7 став 4 од Законот за продажба на станите во општествена сопственост („Службен весник на СРМ“, 36/90 и „Службен весник на РМ“, бр. 62/92), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26. XI. 1992 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ БОД ПРИ ПРОДАЖБАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ****Член 1**

Во Одлуката за утврдување на вредноста на пресметковниот бод при продажба на станите во општествена сопственост („Службен весник на РМ“, бр. 68/92) во членот 1 бројот „430“ се заменува со бројот „540“.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-3618/1
26 ноември 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1397.

Врз основа на член 155 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВИШИ РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОРИ ЗА ТРУД И РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОРИ ЗА ТРУД**

1. Владата на Република Македонија дава согласност за виши републички инспектори за труд и републички инспектори за труд да бидат назначени и тоа:

а) За виши републички инспектори за труд во Републичкиот инспекторат за труд:

1. Живкица Смилковска – Ристевска, досегашен републички инспектор за труд во Републичкиот инспекторат за труд

– за виши републички инспектор за труд од областа на работните односи во Републичкиот инспекторат за труд

2. Злате Стојановски, досегашен инспектор за труд од областа на работните односи во подрачната единица „Гази Баба“ – Скопје

– за виши републички инспектор за труд од областа на работните односи во Републичкиот инспекторат за труд

3. Зоран Апостолоски, досегашен инспектор за труд од областа на заштитата при работа во Републичкиот инспекторат за труд

– за виши републички инспектор за труд од областа на заштитата при работа во Републичкиот инспекторат за труд

4. Кирил Органчиев, досегашен инспектор за труд од областа на заштитата при работа во Републичкиот инспекторат за труд

– за виши инспектор за труд од областа на заштитата при работа во Републичкиот инспекторат за труд.

б) Републички инспектори за труд

Подрачна единица „Чаир“

1. Блаже Гавровски, досегашен инспектор за труд од областа на работните односи во подрачната единица

„Карпош“ – Скопје

– за републички инспектор за труд од областа на работните односи

2. Розина Ристевска, шеф на реферат за самоуправување и нормативна дејност во АД „Славија“ – Скопје

– за републички инспектор за труд од областа на работните односи

Подрачна единица „Центар“ – Скопје

1. Нада Николова, раководител на правна служба во ГП „Изградба“

– за републички инспектор за труд од областа на работните односи

2. Кујтим Османи, досегашен инспектор за труд од областа на работните односи во подрачната единица „Чаир“ Скопје

– за републички инспектор за труд од областа на работните односи

3. Драгица Маркоска, шеф на отсек за труд при Собранието на град Скопје

– за републички инспектор за труд од областа на работните односи

4. Донка Попоска, досегашен инспектор за труд од областа на заштитата при работа во подрачната единица „Кисела Вода“ – Скопје

– за републички инспектор за труд од областа на заштитата при работа

5. Мустафа Сабри, референт за заштита при работа во Македонскиот народен театар

– за републички инспектор за труд од областа на заштитата при работа

Подрачна единица „Кисела Вода“ – Скопје

1. Радмила Климоска, досегашен инспектор за труд од областа на работните односи во подрачната единица „Центар“ Скопје

– за републички инспектор за труд од областа на работните односи

2. Бранислав Вељковиќ, самостоен проектант во ГП „Пелагонија“ – Економска единица „Пелагонија проект“

– за републички инспектор за труд од областа на заштитата при работа

3. Димче Гроздановски, досегашен инспектор за труд од областа на работните односи во подрачната единица „Кисела Вода“ Скопје

– за републички инспектор за труд од областа на работните односи

4. Евгенија Паскова, раководител на правна служба во АД „Интекс – промет“ Скопје

– за републички инспектор за труд од областа на работните односи

5. Цана Тринчевска, моментално без работа и е пријавена во Заводот за вработување

– за републички инспектор за труд од областа на заштитата при работа

Подрачна единица „Гази Баба“ – Скопје

1. Гордана Симовска, досегашен инспектор за труд од областа на работните односи во подрачната единица „Центар“ – Скопје

– за републички инспектор за труд од областа на работните односи

2. Аце Јаневски, досегашен инспектор за труд од областа на работните односи во подрачната единица „Гази Баба“ Скопје

– за републички инспектор за труд од областа на работните односи

3. Загорка Георгиевска, самостоен референт за подготвување на нормативни акти во Собранието на општина „Карпош“ Скопје
- за републички инспектор за труд од областа на работните односи
4. Мирослав Велкоски, досегашен инспектор за труд од областа на заштитата при работа во подрачната единица „Центар“
- за републички инспектор за труд од областа на заштита при работа
5. Илија Дамјаноски, вработен во приватното претпријатие „Алеко“ – Скопје
- за републички инспектор за труд во областа на заштитата при работа

Подрачна единица „Карпош“ – Скопје

1. Трајко Стојанов, досегашен инспектор за труд од областа на работните односи во подрачната единица „Центар“ – Скопје
- за републички инспектор за труд од областа на работните односи
2. Јелена Макеларска, началник на Одделението за боречки прашања во подрачната единица „Карпош“ – Скопје
- за републички инспектор за труд од областа на работните односи
3. Гордана Кавај, досегашен инспектор за труд од областа на заштитата при работа во подрачната единица „Карпош“ – Скопје
- за републички инспектор за труд од областа на заштитата при работа

Подрачна единица – Берово

1. Дафинка Чучурска, референт за боречки прашања
- за републички инспектор за труд од областа на работните односи и заштита при работа

Подрачна единица – Битола

1. Тодор Милошевски, инспектор за труд од областа на работните односи
- за републички инспектор за труд од областа на работните односи
2. Стефан Божиновски, инспектор за труд од областа на работните односи
- за републички инспектор за труд од областа на работните односи
3. Билјана Дамјановска, досегашен асистент по трудово право на Правниот факултет во Битола
- за републички инспектор за труд од областа на работните односи
4. Борис Стојчевски, моментално невработен, прима паричен надоместок
- за републички инспектор за труд од областа на заштита при работа
5. Петраки Поп-Андонов, моментално невработен (прима паричен надоместок)
- за републички инспектор за труд од областа на заштитата при работа

Подрачна единица – Гостивар

1. Салиу Зејди, досегашен инспектор за труд од областа на работните односи во подрачната единица Гостивар
- за републички инспектор за труд од областа на работните односи

Подрачна единица – Дебар

1. Али Реца, досегашен инспектор за труд од областа на заштитата при работа и работни односи во Подрачната единица Дебар

- за републички инспектор за труд од областа на работните односи и заштитата при работа

Подрачна единица – Демир Хисар

1. Дончо Крстевски, досегашен инспектор за труд од областа на работните односи и заштитата при работа во подрачната единица Демир Хисар
- за републички инспектор за труд од областа на работните односи и заштитата при работа

Подрачна единица – Кавадарци

1. Митко Атанасовски, досегашен инспектор за труд од областа на работните односи
- за републички инспектор за труд од областа на работните односи

Подрачна единица – Крива Паланка

1. Мирса Филипоска, досегашен инспектор за труд од областа на работните односи и заштитата при работа
- за републички инспектор за труд од областа на работните односи и заштита при работа

Подрачна единица – Кичево

1. Славко Павловски, досегашен републички инспектор за труд и заштита при работа
- за републички инспектор за труд од областа на работните односи и заштита при работа

Подрачна единица – Кочани

1. Стефан Крстев, помошник директор за производство и услуги во ПОС „Атом“ Кочани
- за републички инспектор за труд од областа на заштитата при работа

Подрачна единица – Куманово

1. Душан Серафимовиќ, досегашен инспектор за труд од областа на работните односи
- за републички инспектор за труд од областа на работните односи
2. Благоја Цветкоски, досегашен инспектор за труд од областа на работните односи
- за републички инспектор за труд од областа на работните односи
3. Бранко Петрушевски, досегашен инспектор за труд од областа на заштитата при работа
- за републички инспектор за труд од областа на заштитата при работа

Подрачна единица – Неготино

1. Бранко Јанев, досегашен инспектор за труд од областа на работните односи и заштитата при работа
- за републички инспектор за труд од областа на работните односи и заштитата при работа

Подрачна единица – Прилеп

1. Никола Топчиоски, досегашен инспектор за труд од областа на заштитата при работа
- за републички инспектор за труд од областа на работните односи
2. Тодор Алексоски, досегашен инспектор за труд од областа на работните односи
- за републички инспектор за труд од областа на работните односи

3. Снежана Цветковска, досегашен инспектор за труд од областа на работните односи
– за републички инспектор за труд од областа на работните односи

Подрачна единица – Ресен

1. Драгија Џуроски, досегашен инспектор за труд од областа на заштитата при работа и работните односи
– за републички инспектор за труд од областа на работните односи и заштитата при работа

Подрачна единица – Свети Николе

1. Павлина Дукас, досегашен инспектор за труд од областа на работните односи и заштитата при работа
– за републички инспектор за труд од областа на работните односи и заштита при работа

Подрачна единица – Струга

1. Славица Лошаноска, досегашен инспектор за труд од областа на работните односи
– за републички инспектор за труд од областа на работните односи
2. Забзун Беса, референт за правни работи во СИЗ за вработување – Струга
– за републички инспектор за труд од областа на работните односи
3. Виолета Маџоска, досегашен инспектор за труд од областа на заштитата при работа
– за републички инспектор за труд од областа на заштитата при работа

Подрачна единица – Струмица

1. Роза Ангелова, досегашен инспектор за труд од областа на работните односи
– за републички инспектор за труд од областа на работните односи
2. Марија Минова, досегашен инспектор за труд од областа на работните односи
– за републички инспектор за труд од областа на работните односи
3. Ѓорѓи Ѓорѓиев, досегашен инспектор за труд од областа на заштитата при работа
– за републички инспектор за труд од областа на заштитата при работа

Подрачна единица – Тетово

1. Оливера Пејчиновска, досегашен инспектор за труд од областа на работните односи
– за републички инспектор за труд од областа на работните односи
2. Беадин Руфат, секретар на ТП „25 Мај“ – Тетово
– за републички инспектор за труд од областа на работните односи
3. Нијази Етеми, досегашен професор по информатика во УСО „Кирил Пејчиновиќ“ – Тетово, моментално не работи
– за републички инспектор за труд од областа на заштитата при работа
4. Бари Шабани, досегашен инспектор за труд од областа на работните односи
– за републички инспектор за труд од областа на работните односи

Подрачна единица – Титов Велес

1. Стефка Ковачева, досегашен инспектор за труд од областа на заштита при работа
– за републички инспектор за труд од областа на заштитата при работа

Подрачна единица – Штип

1. Методи Дамјаноски, досегашен инспектор за труд од областа на работните односи
– за републички инспектор за труд од областа на работните односи
2. Драгица Насева, досегашен инспектор за труд од областа на работните односи
– за републички инспектор за труд од областа на работните односи
3. Ташко Недков, главен конструктор во РО „Метална“ – Штип
– за републички инспектор за труд од областа на заштитата при работа

Подрачна единица – Виница

1. Магдалена Атанасова, досегашен инспектор за труд од областа на работните односи и заштита при работа
– за републички инспектор за труд од областа на работните односи и заштитата при работа

Подрачна единица – Гевгелија

1. Вилија Арнаудов, референт за подготвување седници на Собранието на општина Гевгелија
– за републички инспектор за труд од областа на работните односи и заштита при работа.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-2485/5

3 ноември 1992 година

С к о п ј е

Претседател на Владата,
Бранко Цвренковски, с.р.

1398.

Врз основа на член 155 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 ноември 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ИНСПЕКТОРИ ЗА ТРУД ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1. Владата на Република Македонија дава согласност да се разрешат следните инспектори за труд во Министерството за труд и социјална политика:

1. Славица Талеска, инспектор за труд од областа на работните односи во Републичкиот инспекторат за труд
2. Маргарита Петкоска, инспектор за труд од областа на работните односи во Подрачната единица Битола
3. Јован Велев, инспектор за труд од областа на работните односи и заштита при работа во подрачната единица Гевгелија
4. Ангелка Кузмановска, инспектор за труд во областа на работните односи и заштита при работа во подрачната единица Кратово
5. Љупчо Петкуќески, инспектор за труд од областа на работните односи во подрачната единица Охрид
6. Надица Маркоска, инспектор за труд од областа на работните односи и заштита при работа во подрачната единица Пробиштип
7. Миле Тасев, инспектор за труд од областа на работните односи и заштита при работа во подрачната единица Радовиш

8. Љупчо Георгиевски, инспектор за труд од областа на работните односи во подрачната единица „Центар“ Скопје
9. Галабина Христова, инспектор за труд од областа на работните односи и заштита при работа во подрачната единица Делчево
10. Лазар Митсв, инспектор за труд од областа на работните односи во подрачната единица Кочани
11. Тихомир Перков, инспектор за труд од областа на работните односи во подрачната единица Титов Велес
12. Борис Сирачевски, инспектор за труд од областа на работните односи и заштита на работа во подрачната единица Берово
13. Сотир Петров, инспектор за труд од областа на работните односи и заштита при работа во подрачната единица Валандово
14. Феризе Елезоски, инспектор за труд од областа на заштита при работа во подрачната единица Гости-вар
15. Тодор Донеv, инспектор за труд од областа на заштита при работа во подрачната единица Кочани
16. Љупчо Ангеловски, инспектор за труд од областа на заштита при работа во подрачната единица Охрид
17. Горѓи Јанушев, инспектор за труд од областа на заштита при работа во подрачната единица Струмица
18. Аниние Ѓорѓиоски, инспектор за труд од областа на заштита при работа во подрачната единица Тетово
19. Владо Татарчев, инспектор за труд од областа на заштита при работа во подрачната единица „Чаир“ Скопје
20. Наум Костадинов, инспектор за труд од областа на заштитата при работа во подрачната единица „Гази Баба“ - Скопје
21. Владимир Златевски, инспектор за труд од областа на заштитата при работа и работни односи во подрачната единица Македонски Брод

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-2485/6 Претседател на Владата,
3 ноември 1992 година Бранко Црвенковски, с.р.
Скопје

1399.

Врз основа на член 153, став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ број 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

1. За потсекретар во Министерството за одбрана се назначува д-р АЛЕКСА СТАМЕНКОВСКИ, досегашен помошник на републичкиот секретар за народна одбрана.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-2865/6 Претседател на Владата,
3 ноември 1992 година Бранко Црвенковски, с.р.
Скопје

1400.

Врз основа на член 153, став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ број 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

1. За потсекретар во Министерството за одбрана се назначува ТОДОРЧЕ МАЛЕЗАНСКИ, досегашен преземен работник во Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-2865/7 Претседател на Владата,
3 ноември 1992 година Бранко Црвенковски, с.р.
Скопје

1401.

Врз основа на член 153, став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ број 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА

1. За потсекретар во Министерството за образование и физичка култура се назначува СТАНКА СЛАВЕНСКА, досегашен директор на УСО „Орце Николов“ - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-3229/2 Претседател на Владата,
3 ноември 1992 година Бранко Црвенковски, с.р.
Скопје

1402.

Врз основа на член 158 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ број 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 ноември 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За републички советник во Владата на Република Македонија се именува ТАХИР КАДРИУ, поранешен член на Делегацијата на Собранието на СРМ во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ.

2. Именуваниот се распоредува на работи и задачи во Министерството за односи со странство.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-3382/1 Претседател на Владата,
7 ноември 1992 година Бранко Црвенковски, с.р.
Скопје

1403.

Врз основа на член 26 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 ноември 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За секретар на Владата на Република Македонија се именува д-р ЈОСИФ ТАЛЕВСКИ, досегашен редовен професор на Техничкиот факултет во Битола.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-3407/2 Претседател на Владата,
11 ноември 1992 година **Бранко Црвенковски**, с.р.
Скопје

1404.

Врз основа на член 26 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 ноември 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Д-р НИКОЛА КРЛЕСКИ се разрешува од должноста секретар на Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-3414/1 Претседател на Владата,
11 ноември 1992 година **Бранко Црвенковски**, с.р.
Скопје

1405.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА

1. КОСАРА ГОЧКОВА се разрешува од должноста помошник на претседателот на Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-3024/2 Претседател на Владата,
3 ноември 1992 година **Бранко Црвенковски**, с.р.
Скопје

1406.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА

1. СИМЕОНКА ГУЧЕВА се разрешува од должноста помошник на министерот за образование и физичка култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-3024/3 Претседател на Владата,
3 ноември 1992 година **Бранко Црвенковски**, с.р.
Скопје

1407.

Врз основа на член 153, став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 1992 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО ПЕДАГОШКИОТ ЗАВОД НА МАКЕДОНИЈА

1. За потсекретар во Педагошкиот завод на Македонија се назначува НИКОЛА ВАСИЛЕВСКИ, разрешен од должноста потсекретар во Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-2729/2 Претседател на Владата,
3 ноември 1992 година **Бранко Црвенковски**, с.р.
Скопје

1408.

Врз основа на член 153, став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 1992 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ПЕДАГОШКИОТ ЗАВОД НА МАКЕДОНИЈА

1. За помошник на директорот на Педагошкиот завод на Македонија се назначува д-р НАСЕ КОНДОВСКИ, досегашен самостоен педагошки советник во Педагошкиот завод на Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-2729/3 Претседател на Владата,
3 ноември 1992 година **Бранко Црвенковски**, с.р.
Скопје

1409.

Врз основа на член 153, став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ПЕДАГОШКИОТ ЗАВОД НА МАКЕДОНИЈА

1. За помошник на директорот на педагошкиот завод на Македонија се назначува м-р ЈУГОСЛАВ МИНОВСКИ, досегашен самостоен педагошки советник во Педагошкиот завод на Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-2729/4 Претседател на Владата,
3 ноември 1992 година **Бранко Црвенковски**, с.р.
Скопје

1410.

Врз основа на член 153, став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 1992 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ПЕДАГОШКИОТ ЗАВОД НА МАКЕДОНИЈА

1. За помошник на директорот на Педагошкиот завод на Македонија се назначува ГОРИЦА МИЦКО-

СКА, досегашен самостоен педагошки советник во Педагошкиот завод на Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-3025/2
3 ноември 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1411.

Врз основа на член 153, став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 1992 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ПЕДАГОШКИОТ ЗАВОД НА МАКЕДОНИЈА

1. За помошник на директорот на Педагошкиот завод на Македонија се назначува ЕЛЕНА МИХАЈЛОВСКА, досегашен професор во училиштето за средно образование „Орце Николов“ – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-3025/3
3 ноември 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1412.

Врз основа на член 153, став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 1992 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ПЕДАГОШКИОТ ЗАВОД НА МАКЕДОНИЈА

1. За советник на директорот на Педагошкиот завод на Македонија се назначува СИМЕОНКА ГУЧЕВА, досегашен помошник на министерот за образование и физичка култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-3025/4
3 ноември 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1413.

Врз основа на член 5 од Законот за Агенцијата за реструктурирање и развој („Службен весник на СРМ“ бр. 20/90 и 36/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 1992 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА Ј.П. АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕСТРУКТУИРАЊЕ И РАЗВОЈ

1. За вршител на должноста директор на Јавното претпријатие Агенција за реструктурирање и развој, се именува ВЛАДИМИР ШАХОВ, заменик на директорот на оваа Агенција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-3316/1
3 ноември 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1414.

Врз основа на член 141 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 ноември 1992 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

1. За главен републички инспектор за техничка инспекција на Републичкиот инспекторат за техничка инспекција, се именува СТРЕЗО БУЦЕВСКИ, досегашен главен републички инспектор за техничка инспекција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-3299/2
11 ноември 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1415.

Врз основа на член 57 став 2 од Законот за заштита на спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 24/73), Владата на Република Македонија, на седницата одржана од 11 ноември 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА

1. Се разрешуваат сегашните претставници на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, поради истек на времето за кое се именуваат:

- инж. Антун Мославац,
- Димитар Малиданов,
- д-р Иван Микучки.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата се именуваат:

- дипл.инж.арх. Трајко Димитров, пензионер,
- доц. д-р Елица Манева, професор на филозофскиот факултет во Скопје,
- доц. д-р Момчило Петревски, декан на Факултетот за ликовни уметности – Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-2024/2
11 ноември 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1416.

Врз основа на член 36 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81; 40/87; 17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 3 ноември 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА КДУ „ДЕТСКА РАДОСТ“ – ГЕВГЕЛИЈА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Комбинираната детска

установа „Детска Радост“ во Гевгелија, со која за индивидуален работоводен орган на установата е именувана ФРОСКА РИСТОВА, педагог.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-613/9
3 ноември 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1417.

Врз основа на член 36 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81; 40/87; 17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 3 ноември 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ „ОРЦЕ НИКОЛОВ“ СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност за Одлуката на Советот на РО за згрижување, воспитание и образование „Орце Николов“ – Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на организацијата повторно е именувана СЛОБОДАНКА ГАЗЕПОВА, педагог.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-613/10
3 ноември 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1418.

Врз основа на член 16, став 1 од Законот за сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 4/86 и 51/88), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 3 ноември 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „БЕЛИ МУГРИ“ – КОЧАНИ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Домот на културата „Бели Мугри“ во Кочани, со која за индивидуален работоводен орган на Домот повторно е именуван Благој Пенев, професор по филозофија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-614/7
3 ноември 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1419.

Врз основа на член 16, став 1 од Законот за сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 4/86 и 51/88), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 3 ноември 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА КУЛТУРНИОТ ЦЕНТАР „25 МАЈ“ БАЛАНДОВО

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Собирот на работните луѓе при

Културниот центар „25 Мај“ – Валандово“, со која за индивидуален работоводен орган на Центарот повторно е именуван Лесонид Манчев, наставник по музичко воспитување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-614/8
3 ноември 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1420.

Врз основа на член 155 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКИ И ГРАДЕЖНИ ИНСПЕКТОРИ ВО ПОДРАЧНИТЕ ЕДИНИЦИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАКАЈ И ЕКОЛОГИЈА

I. Владата на Република Македонија дава согласност за урбанистички и градежни инспектори во подрачните единици на Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија да бидат назначени и тоа:

1. Наталија Јаневска, дипл. инженер архитект – за урбанистички инспектор за општина Гостивар

2. Гуржовски Митре, дипл. инженер архитект – за урбанистички инспектор за општина Гостивар

3. Цемаили Сервет, дипл. градежен инженер – за градежен инспектор за општина Гостивар

4. Стојановски Ацо, дипл. градежен инженер – за урбанистичко-градежен инспектор за општина Кратово

5. Стојковски Гроздан, дипл. градежен инженер – за градежен инспектор за општина Титов Велес

6. Ѓорѓиев Љупчо, дипл. градежен инженер – за градежен инспектор за општина Титов Велес

7. Трампов Кирил, дипл. градежен инженер – за градежен инспектор за општина Гевгелија

8. Стојановски Никола, дипл. инженер архитект – за градежен инспектор за општина Кичево

9. Арсовски Јордан, дипл. градежен инженер – за градежен инспектор за општина Куманово

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-2036/3

3 ноември 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1421.

Врз основа на член 155 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСПЕКТОР ВО ПОДРАЧНАТА ЕДИНИЦА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО ВО КИЧЕВО

1. Владата на Република Македонија дава согласност за земјоделски инспектор во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство во Кичево да биде назначен Славе Пиперкоски, досегашен раководител на Работната единица на ПОС „Кооперација“ – Тетово во Кичево.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-2411/2

3 ноември 1992 година Претседател на Владата,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

1422.

Врз основа на член 155 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ШУМАРСКИ ИНСПЕКТОР ВО ПОДРАЧНАТА ЕДИНИЦА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО ВО ГЕВГЕЛИЈА

1. Владата на Република Македонија дава согласност за шумарски инспектор во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Гевгелија да биде назначен Илија Танев, досегашен раководител за експлоатација, пошумување и одгледување на шуми во Шумското стопанство „Кожуф“ Гевгелија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-2411/3

3 ноември 1992 година Претседател на Владата,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

1423.

Врз основа на член 24 од Законот за Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита („Службен весник на СРМ“, бр. 10/84 и 36/88), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 ноември 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА „ЕЛИСИЕ ПОПОВСКИ – МАРКО“ – СКОПЈЕ

1. За директор на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита „Елисие Поповски – Марко“ – Скопје, се именува м-р Грозде Цветковски, началник на Управата за стручно-аналитички и истражувачки работи во Министерството за внатрешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-3365/1

7 ноември 1992 година Претседател на Владата,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

1424.

Врз основа на член 24 од Законот за Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита („Службен весник на СРМ“, бр. 10/84 и 36/88), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 ноември 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА „ЕЛИСИЕ ПОПОВСКИ-МАРКО“, СКОПЈЕ

1. Д-р Ѓоко ТОЗИ се разрешува од должноста директор на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита „Елисие Поповски – Марко“ – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број, 17-3247/2

7 ноември 1992 година Претседател на Владата,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

1425.

Врз основа на член 58 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78, 43/78, 35/85, 17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 ноември 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА „БАЊА БАНСКО“ – СТРУМИЦА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Собирот на работниците на Заводот за заштита и рехабилитација „Бања Банско“ – Струмица, со која за индивидуален рабоводен орган на Заводот повторно е именуван ПАНЧО ВАСИЛЕВСКИ, наставник по музика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-612/8

7 ноември 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1426.

Врз основа на член 36 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81; 40/87; 17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 ноември 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА КДУ „БРЕШИА“ – ДЕБАР

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Работната заедница на Комбинираната детска установа „Брешиа“ – Дебар, со која за индивидуален рабоводен орган на установата е именуван ШИРЕТЕ ГРАЖДАНИ, досегашен вршител на должноста директор на установата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-613/11

7 ноември 1992 година
Скопје

Претседател на Владата
Бранко Црвенковски, с.р.

1427.

Врз основа на член 155 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 ноември 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИНСПЕКТОР ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА – ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА БИТОЛА

1. Владата на Република Македонија дава согласност за инспектор за патен сообраќај во Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија – подрачна единица Битола, да биде назначен **ВЛАДО ЛАСОВСКИ**, досегашен преземен работник во Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија – подрачна единица Битола.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-2908/3

7 ноември 1992 година
СкопјеПретседател на Владата
Бранко Црвенковски, с.р.

1428.

Врз основа на член 35 од Законот за библиотечната дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 35/84 и 51/88), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 ноември 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА „ИСКРА“ – КОЧАНИ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Матичната библиотека „Искра“ – Кочани, со која за индивидуален рабоводен орган повторно е именуван **Костадин Романов**, професор по педагогија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1569/3

11 ноември 1992 година
СкопјеПретседател на Владата
Бранко Црвенковски, с.р.

1429.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 112 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 18 ноември 1992 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 11 од Одлуката за висината на надоместокот за употреба на уредено градежно земјиште за 1992 година, донесена од Собранието на Општината Делчево на 28 февруари 1992 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во „Службен гласник на Општина Делчево“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Решение У.бр.111/92 од 30 септември 1992 година, поведе постапка за оценување уставноста на одредбата од од-

луката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината согласност со член 52 став 1 и 4 од Уставот на Република Македонија.

4. На седницата Судот утврди дека Одлуката е донесена на 28 февруари 1992 година и дека во член 11 од Одлуката е предвидено таа да влезе во сила со денот на донесувањето, а да се применува од 1 јануари 1992 година. Исто така, Судот утврди дека во член 13 од Одлуката е предвидено таа да се објави во „Службен гласник на Општина Делчево“ и дека Одлуката е објавена на 9 март 1992 година.

Според член 52 став 1 и 4 од Уставот прописите се објавуваат пред да влезат во сила и не можат да имаат повратно дејство, освен по исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните.

Со оглед на тоа што со член 11 од Одлуката се предвидува нејзино влегување во сила со денот на донесувањето, а не по објавувањето и да се применува пред влегувањето во сила, Судот оцени дека таа одредба од Одлуката не е во согласност со означените уставни одредби, поради што Одлуката не можела да се применува пред нејзиното објавување.

Врз основа на изнесеното, се одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У.бр.111/92

18 ноември 1992 година
СкопјеПретседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
м-р Јордан Арсов, с.р.**ИСПРАВКА**

НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА УТВРДЕНИТЕ ДАВАЧКИ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ПРИ УВОЗОТ НА ДЕРИВАТИ НА НАФТА

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во Уредбата за изменување на Уредбата за начинот на плаќање на утврдените давачки што се плаќаат при увозот на деривати на нафта („Сл. весник на РМ“ бр. 72/92), е поткрадната грешка, поради што се дава исправка на Уредбата за изменување на Уредбата за начинот на плаќање на утврдените давачки што се плаќаат при увозот на деривати на нафта.

1. Во член 1, во потточка „а“, во алинеја 4 наместо броевите „142,086, односно 116,795“ треба да стојат броевите: „124,324 односно 102,195“, а во алинеја 6, наместо бројот „19,364“ треба да стои бројот „16,818“.

2. Во потточка „в“, алинеја 2 наместо бројот „139,107“ треба да стои бројот „131,107“, а во алинеја 4 наместо броевите: „85,980 односно 70,676“ треба да стојат броевите: „89,532 односно 73,596“.

Скопје 25.11.1992 година

Од Владата на Република
Македонија**Огласен дел****СУДСКИ ОГЛАСИ****ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР**

Пред овој суд се води постапка за утврдување на смртта на лицето Љазими Шенази од с. Лакавица – Гостиварско, по предлог на предлагачот Љазими Атем од истото село.

Се повикува лицето Љазими Шенази од татко Атем и мајка Бастрије, роден на 26.IX.1975 година, во с. Лакавица – Гостиварско, каде што имал последно

живеалините, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ и на огласната табла во судот, да се јави во Општинскиот суд во Гостивар. Истовремено, судот ги повикува сите лица што знаат за неговиот живот да му соопштат на овој суд. По истекот на рокот од 15 дена, доколку повиканото лице не се јави пред овој суд, ќе се утврди дека е умрено.

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 167/92. (309)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КАВАДАРЦИ

Пред Општинскиот суд во Кавадарци се води постапка за понинување на спогодба по тужбата на тужителот Стојанова Роска, ул. „Бошко Буха“ бр. 2, и Трајкова Донка, ул. „16 јуни“ бр. 36/а, и двесте од Кавадарци, против тужениот Стојков Блажо од Кавадарци, со непозната адреса во Шведска.

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 15 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави својата адреса на живеење.

Доколку не се јави во рок од 15 дена, за привремен застапник ќе му биде поставен адвокатот Томе Спанцов од Кавадарци кој ќе ги застапува неговите интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Кавадарци, П. бр. 284/91. (313)

ОПШТИНСКИ СУД ВО РАДОВИШ

Пред овој суд е заведен спор по тужбата на тужителката Атанасова Босилка од Радовиш, ул. „22 Дскаември“ бр. 4, против тужениот Ацо Трајанов – Габрешанец од Радовиш, сега на привремена работа во Германија со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави сегашната адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, на истиот ќе му биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот.

Од Општинскиот суд во Радовиш, П. бр. 610/92. (311)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води бракоразводен спор по тужбата на тужителот Спировски Јованче од с. Доброште – Тетово, против Зорка Спировска, од с. Доброште, сега со непозната адреса во Берлин – Германија.

Се повикува тужената Зорка Чедомир Спировска, родена Јаникијевиќ од с. Доброште, а сега со непозната адреса, да се јави до Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да одреди полномошник. Доколку не се јави и не одреди полномошник, преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе ѝ биде одреден привремен застапник кој ќе ја застапува до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1432/92. (312)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП

Пред Општинскиот суд во Штип се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Гошев Тони од Штип против тужената Гошева (Пападопулу) Василики од Штип, сега со непозната адреса на живеење во странство.

Се повикува тужената Гошева (Пападопулу) Василики да се јави во овој суд во рок од 30 дена од денот на

објавувањето на огласот и да достави адреса или постави полномошник. Доколку не се јави во рок од 30 дена и не достави адреса или не овласти полномошник, судот ќе ѝ постави привремен застапник, кој ќе ја застапува во оваа постапка.

Од Општинскиот суд во Штип, П. бр. 959/92. (310)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 1426/92, на регистарска влошка бр. 1-5268, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за услуги, трговија на големо и мало и увоз-извоз „ЛИМИ-КОМПАНИ“, п.о., ул. „Славо Лумбарковски“ бр. 13, Битола. Основач е Хрони Лилјана.

Дејности: 070111, 070112, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 110303, 110309, 110908, 070310, 070320; посредување и застапување меѓународна шпедиција; малограничен промет.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 1426/92. (2861)

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за промет на увоз-извоз „ЈАСМИНА“, п.о., ул. „Крушевска република“ бр. 13, Берово.

Дејности: 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080129, 080190, 080201, 080202, 090140, 090150, 090160, 090209, 110309, 110909, 070310, 070320.

Во внатрешниот и надворешниот трговски промет претпријатието одговара со сите свои средства, п.о., а за обврските на претпријатието, основачот не одговара.

Претпријатието во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет ќе го претставува и застапува Јасмина Радинска, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (2862)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 8185/92, на регистарска влошка бр. 1-21786-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското претпријатијатне „Медиком“, Д.О.О., ул. „Моша Пијаде“ бб, ламела 1/1-8, Кавадарци. Претпријатието е основано со акт за основање од 2.VII.1992 година, а основачи се Саша Петров, Јордан Петров и Соња Милкова.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 110309, 110909; надворешна трговија: 070310, 070320; застапување на странско лице; продажба на стоки од консигнациони складови; посредување; рекспорт.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Саша Петров, директор, без ограничувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 8185/92. (2863)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 3018/92, на регистарска влошка бр. 1-6456, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет и услуги, увоз-извоз „ВИДОБИШТА“, п.о., ул. „Марко Цепенков“ бр. 82, Охрид.

Дејности: 07011, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 060502, 090150, 012623.

Полни овластувања; полна одговорност.

Снежана Димоска, основач и директор на претпријатието, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности л.к. бр. 110444 и МБ 0406967433003, СВР-Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 3018/92. (2864)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 2086/92, на регистарска влошка бр. 1-5746, го запиша во судскиот регистар основањето на Услужното прометно претпријатије „СОФИЈА“, п.о., ул. „Цар Самуил“ бр. 82, Охрид. Основач е Кочо Паскали, со одлука од 12.V.1992 година.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070213, 070214, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 070310, 070320, 090209, 012001, 012002, 110309.

Полни овластувања, полна одговорност

Кочо Паскалев

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр. 2086/92 (2865)

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот регистар основането на Претпријатието „КАМБУРИ“, увоз-извоз, П.О. бул. „ИПА“ бр. 20/18, Штип. Основач е Зиков Љупчо

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 110309, 070310, 070320; малограничен промет со Бугарија; посредување; застапување; реекспорт.

Неограничени овластувања; потполна одговорност.

Зиков Љупчо, директор и застапник во надворешно-трговскиот промет, со неограничени овластувања при застапувањето.

Од Окружниот стопански суд во Штип, (1896)

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот регистар основането на Претпријатието во приватна сопственост за трговија на големо и мало „МАЈО-КОМЕРЦ“, увоз-извоз, ул. „Миро Барага“ бр. 190, Прибиштип. Основачи се: Мацов Влатко, л.к.бр. 24500 и Мацов Митко, л.к. бр. 31135, со вкупен основачки влог од 16.000 денари.

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 06050, 110909, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 060502, 070310, 070320, 110302, 110303, 110309, 110404, 110620; надворешен трговски промет; 070310 надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 надворешна трговија со прехранбени производи.

Неограничени овластувања; потполна одговорност.

Мацов Влатко, директор и застапник во надворешно-трговскиот промет, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Штип, (1897)

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот регистар основането на Претпријатието во приватна сопственост за производство и трговија, увоз-извоз „ЗИП 1“, П.О., ул. „Коле Неделковски“ бр. 23, Штип. Основач е Кировска Искра.

Дејности: 013021, 013010, 013099, 060502, 060503, 060602, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 030003, 020110, 08011, 08012, 080111, 080121, 080122, 080129, 08020, 080201, 080202, 090121, 090131, 090132, 090140, 090171, 090172, 090179, 090201, 090209, 110309, 110903, 110905, 110909, 012310, 012321, 012323, 012611, 012622, 012623, 011941, 011949.

Неограничени овластувања; потполна одговорност.

Директор и застапник е Кировска Искра, без ограничувања.

Од Окружниот стопански суд во Штип, (1940)

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Производното, прометно претпријатие „Кара-Орман“ во приватна сопственост со Ц. О., с. Стар Караорман.

Дејности: 012310, 013099, 013121, 013200, 080190, 110909, 070112, 070113, 070114, 070122, 070126, 070128, 070129, 070131, 070132, 070213, 070214, 070226, 070228, 070250, 070260; малограничен промет со Бугарија; реекспорт; посредување во меѓународниот промет со стоки и услуги; консигнација.

Од Окружниот стопански суд во Штип, (1995)

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот регистар основането на Претпријатието за промет, услуги, производство и извоз-увоз „МИСАБО“, П.О. ул. „5 Ноември“ бр. 79, Струмица. Основач е Делев Митко, основано со одлука бр. 01-01 од 15.V.1992 година.

Дејности: 020110, 020121, 020131, 020140, 012322, 012613, 012621, 012622, 012623, 012624, 012820, 012830, 060501, 060502, 060503, 060601, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080190, 080201, 080202, 090121, 090123, 090124, 090129, 090131, 090133, 090139, 090140, 090150, 090209, 110303, 110301, 110302, 110309, 110909; дејности во надворешен промет: 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Делов Митко, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Штип, (2010)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 3920/92, на регистарска влошка бр. 1-19887-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основането на Претпријатието „РАД – ПРОМЕТ“, увоз – извоз, д.о.о., бул. „АВНОЈ“ 114, Скопје. Основачи се „РАД – ПРОМЕТ“, Белград, Павлина Наковска – Каповски, Бојанка Поповиќ и Зоран Цветковски од Скопје.

Дејности: 07011, 070112, 070114, 070122, 070123, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070226, 070229, 110303, 110309, 110909, 110620; дејности во надворешниот промет: 070310, 070320; посредување и застапување во промет со стоки и услуги.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени кон трети лица претпријатието одговара со целиот њом.

Лице овластено за застапување е Павлина Наковска – Каповски, в.д. директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 3920/92 (2697)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 2799/92, на регистарска влошка бр. 1-16847-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основането на Претпријатието за трговија на големо и мало „ИВЕТ“, експорт – импорт, д.о.о., ул. „Илинденска“ бр. 22, с. Стајковци, Скопје. Основач е Зоран Цветковски.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 110909, 110302, 080190, 060602, 020110, 020121, 020140, 013909, 013030, 013115, 013021, 013121, 013050, 013041, 090123, 090171, 090181, 090189, 050302, 013400, 011941, 011949; дејности во надворешниот промет: 070310, 070320; посредување во прометот со стоки и услуги; застапување во прометот со стоки и услуги.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени кон трети лица претпријатието одговара со целиот њом.

Лице овластено за застапување е Зоран Цветковски, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 2799/92 (2699)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег бр. 2042/92, на регистарска влошка бр. 1-4738-0, го запиша во судскиот регистар основането на Приватното трговско претпријатие „ЛИСАН ТРЕЈД“, увоз – извоз, П.О., ул. „Маршал Тито“ бр. 35, Штип. Основач е Лидија Влахова, со л.к. бр. 102139, издадена од УВР Штип.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260; надворешно трговско работење: 070310, 070320.

Неограничено овластување; потполна одговорност.

Лидија Влахова, директор на претпријатието, ќе го застапува како во внатрешниот така и во надворешниот трговски промет, неограничено.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег бр. 2042/92 (2706)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр. 2818/92, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Градежното занаетчиско претпријатие „РАБОТНИК“, со ц.о., ул. „Ленинова“ 66, Битола.

Проширување на дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр. 2818/92 (2701)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр. 2824/92, на регистарска влошка бр. 1-6302, го запиша во судскиот регистар основането на Приватното претпријатие за трговија на големо и мало и увоз – извоз „КОРДА“, п.о. ул. „Кузман Јосифовски – Питу“ бр. 5, Битола. Основач е Калиопи Пили – Кузева.

Дејности: 080190, 080201, 080202, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110903, 110909.

Полни овластувања; полна одговорност.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Калиопи Пили – Кузева.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр. 2824/92 (2704)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 8761/92, на регистарска влошка бр. 1-21907-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основането на Претпријатието во сопственост за производство, трговија на големо и мало, извоз – увоз „МЕЛБАТ – МАК“, д.о.о., ул. „4-ти Јули“ бр. 4-1/15, Скопје. Основачи се: „ВУ-ПЕЛ“, Претпријатие за производство, внатрешна и надворешна трговија, со потполна одговорност, бул. „Маркс и Енгелс“ бр. 9, Нови Сад.

ЗПИРУ „МЕЛБАТ“, Маркетинг за електрични батерии, бул. „Маркс и Енгелс“ бр. 9, Нови Сад и Властимир Ампов, ул. „Никола Карев“ 6-3-1/9, Пробиштип. Претпријатието е основано со договор за основање, склучен помеѓу основачите од 6.VII.1992 година.

Дејности: 011092, 013500, 090121, 090129, 090139, 110401, 110402, 110403, 110404, 110611, 110620, 110901, 110909, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320; реекспорт; застапување на страни фирми; посредување во прометот со стоки од иностранство; консигнациона продажба.

Основачите вложуваат основни средства во вкупен износ од 2.160.000,00 денари. Во правниот промет настапува со неограничени овластувања и одговара потполно со својот имот.

Претпријатието го застапува директорот Властимир Ампов, кој во правниот промет со други лица има неограничени овластувања, како и во надворешно – трговскиот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8761/92 (2752)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 2160/92, на регистарска вложка бр. 1-4831-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производното и трговскиот претпријатие на големо и мало, увоз – извоз „АСТОН“, со П.О., со Босилово, Струмица. Основачи се: Васе Трендов, л.к. бр. 148541 и МБ 1402970460017 и Зоранчо Трајков, л.к. бр. 187498 и МБ 2806966460034, издадени од УВР Струмица.

Дејности: 02011, 020110, 02012, 020120, 02013, 020130, 02014, 020140, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07013, 070131, 070132, 07014, 070140, 07015, 070150, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 07023, 070230, 07024, 07025, 070250, 0703, 07031, 070310, 07032, 070320; малограничен промет со Бугарија и Грција; 0801, 08011, 080111, 08012, 080121, 080129, 110309.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските претпријатието одговара со сите свои средства.

Васе Трендов, директор како и застапник во надворешно – трговскиот промет, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 2160/92 (2753)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 2205/92, на регистарска вложка бр. 1-4870-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за трговија на големо и мало „ЕМИРИЦА“, п.о., с. Милино, Свети Николе. Основачи се: Стојчев Герасим и Стојчев Сапа, со договор за основање од 30.VII.1992 година.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070213, 070219, 070221, 070223, 070224, 070222, 070225, 070229, 070250, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските со трети лица одговара во висина на својот влог.

Лице овластено за застапување е Стојчев Герасим, директор, со неограничени овластувања, во внатрешниот и надворешно – трговскиот промет, во рамките на дејноста.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 2205/92 (2754)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 2183/92, на регистарска вложка бр. 1-4851-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет на големо и мало „Блан“, увоз – извоз, со П.О., с. Лозово, општина Св. Николе. Основач е Благо Ангеловски.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 07014, 070140, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 07023, 070230, 07025, 070250, 07031, 070310, 07032, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието има неограничени овластувања, а за своите обврски одговара со целиот свој имот. Благо Ангеловски, директор, во застапувањето и потпишувањето во внатрешниот и надворешно – трговскиот работење.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 2183/92 (2756)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7344/92, на регистарска вложка бр. 1-21147-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското, производство, услужно претпријатие „ДОРЦ-КОМЕРЦ“, П.О., с. Тимјаник, Неготино. Претпријатието е основано со акт за основање од 17.VI.1992 година, а основач е Горѓи Стојанов.

Дејности: 012321, 012323, 013500, 01311, 013113, 013114, 020110, 020121, 020131, 020140, 020202, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080114, 080119, 080129, 080190, 080201,

080202, 080121, 080123, 080124, 090131, 090132, 090139, 090201, 090209, 110301, 110302, 110303; надворешна трговија; 01310, 070320; продажба на стоки од консигнационни складови; посредување; меѓународен транспорт на стоки и патници; туристички работи со странство; меѓународна шпедиција; сообраќајно-агендски работи; застапување; малограничен промет со прехранбени и непрехранбени производи со Грција, Бугарија и Албанија.

Претпријатието во приватниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во приватниот промет претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Горѓи Стојанов, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7344/92. (2948)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3212/92, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие за трговија на големо и мало „ШИМУТ“, увоз-извоз, П.О., ул. „Благоја Николски“ бр. 29, Прилеп. Основач е Мијачески Марјан, со л.к. бр. 199459 и МБ 2409960440059, МВР Прилеп.

Дејности: трговија на мало 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070128, 070129, 070132, 070140; трговија на големо 0702, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 080190, 070310 надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 надворешна трговија со непрехранбени производи; меѓународна шпедиција.

Полно овластување; полна одговорност.

Лице овластено за застапување е Мијачески Марјан, директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3212/92. (2949)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3264/92, на регистарска вложка бр. 1-6666, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за производство, промет и услуги „МАТРАК – КОМЕРЦ“, со П.О., ул. „Ерејска“ бр. 24, Прилеп. Основач е Матракоски Димче, со л.к. бр. 193520 и МБ 0903963440014.

Дејности: 050100, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070230, 070250, 070310, 070320, 080190, 080201, 090110, 090212, 090129, 110309.

Полни овластувања; полна одговорност.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Матракоски Димче.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3264/92. (2950)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 2863/92, на регистарска вложка бр. 1-17743-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало „Албатрос“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, бул. „3-та Македонска бригада“ 23/11, а основач е Павлина Наковска – Кашовски од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070119, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 110909, 110302, 013400, 090123, 090171, 090181, 090189, 050302, 020110, 020121, 020140, 013909, 013030, 013155, 011941, 011949, 013121, 013021.

Дејности на претпријатието во надворешниот промет се: 070310, 070320, посредување во прометот со стоки и услуги, застапување во прометот со стоки и услуги.

Во правниот промет со трети лица претпријатието ќе истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени кон трети лица претпријатието ќе одговара со целиот имот.

Лице овластено за застапување е Павлина Наковска – Кашовски, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2863/92. (2698)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 8379/92, на регистарска вложка бр. 1-21509-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието и запишување право на надворешно работење под фирма: Друштво со ограничена одговорност за инженеринг, градежништво и трговија „Вардар-Градба“ експорт – импорт Д.О.О. – Скопје. Бул. „Партизански одреди“ бр. 80, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање а основач е: Акционерското друштво за завршни работи во градежништвото на Југославија, „Заврај“ – Белград.

Дејности: 110104, 050100, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070260, 110302, 110303, 110309, 110909, 110905, 070310, 070320, изведување на инвестициони работи во странство; застапување на странски лица, продажба на стоки од консигнационни складови, посредување во надво-

решно трговски промет, реекспорт. Неограничени овластувања. Целосна одговорност. Лице овластено за застапување во надворешен промет е Весна Горѓиоска, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8379/92. (2644)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 8108/92, на регистарска влошка бр. 1-21257-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, транспорт и трговија „Скај холдинг“, Ц.О., Скопје.

Дејности: 011723, 011724, 011729, 011910, 011920, 011930, 011941, 011949, 012310, 012321, 012323, 012322, 012324, 013400, 060201, 060202, 060301, 060401, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 080201, 080202, 090202, 090209, 110302, 110303, 110309, 110909, 070240, 070310, 070320; услуги во надворешно-трговскиот промет во рамките на дејностите; посредување и застапување во прометот со стоки и услуги; маркетинг; меѓународна шпедиција; трстички услуги; услуги за превоз на патници и стока во меѓународниот друмски сообраќај; услуги рента-акар.

Во правниот промет одговара со својот имот, а со трети лица настанува во свое име и за своја сметка.

Радослав Арсевиќ, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8108/92 (2490)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 6167/92, на регистарска влошка бр. 1-20881-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет и услуги „ВЛАКОМ“, експорт-импорт, д.о.о., ул. „Филип Филиповиќ“ бр. 3, Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање, а основач е Владимир Соколовски.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 090209, 110302, 110309, 110903, 110904, 110909; дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310 надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 надворешна трговија со непрехранбени производи; застапување и посредување во прометот со стоки и услуги; реекспорт, консигнација.

Претпријатието во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања, а за обврските кон трети лица одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Владимир Соколовски, раководен орган, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6167/92 (2491)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 6764/92, на регистарска влошка бр. 1-5657-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Производственото – прометно, проктакско, монтажносталатерско и инженеринг претпријатие „ПРОМОНТИНГ“, ц.о., бул. „АВНОУ“ бр. 86-III/4, Скопје.

Дејноста се проширува со 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 070140, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070226, 070229; дејност во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320; застапување и посредување.

Лице овластено за застапување во надворешно-трговскиот промет е Петрунов Чедомир, директор на претпријатието, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6764/92 (2492)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 580/92, на регистарска влошка бр. 1-1400-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на „ПАЛАСТУРИСТ“, А.Д. за туризам и угостителство, П.О., Градски трговски центар, кула III/3, Скопје.

Се брише досегашниот застапник во внатрешно и надворешно-трговскиот промет Вања Битољану, директор без ограничување, а се запишува новиот застапник Ѓилјана Панѓова, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 580/92 (2493)

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за трговија на големо и мало, увоз-извоз „РУМА“, П.О., ул. „Благој Мучето“ 46/3, Струмица. Основач е Ристо Русев.

Дејности: 07011, 070112, 070111, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 07025, 070250, 08012, 080121, 080122, 08019, 080190, 08020, 080201, 080202, 030003, 0703, 07031, 070310, 07032, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка. Основачите за обврските на претпријатието не одговараат.

Неограничени овластувања; потполна одговорност.

Лице овластено за застапување во надворешно-трговскиот промет е Ристо Русев, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Штип

(2494)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 2535/92, на регистарска влошка бр. 1-1184-2-0-0, ја запиша во судскиот регистар Деловната единица, Ветеринарен институт „СКОПЈЕ“, Ц.О., ул. „Лазар Поп Трајков“ 5-7, Деловна единица, Завод за дијагностика и биотехнологија, ул. „Лазар Поп Трајков“ 5-7, Скопје.

Дејност: 120203.

Лице овластено за застапување е Михаил Данев, раководител кој одговара за материјалното и финансиското работење на Заводот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2535/92 (2495)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 2536/92, на регистарска влошка бр. 1-1184-1-0-0, ја запиша во судскиот регистар Деловната единица, Ветеринарен институт „СКОПЈЕ“, Ц.О., ул. „Лазар Поп Трајков“ 5-7, Деловна единица, Завод за репродукција, ул. „Лазар Поп Трајков“ 5-7, Скопје.

Дејност: 120203.

Лице овластено за застапување е Коле Поповски, раководител кој одговара за материјалното и финансиско работење на Заводот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2536/92 (2496)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 7630/92, на регистарска влошка бр. 1-11133-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачите на Трговското претпријатие за промет на големо, мало и увоз-извоз „МПК – 2001“, ц.о., ул. „Желево“ бр. 3/3-1, Скопје.

Во претпријатието од 1.VI.1992 година како основачи пристапуваат Јанчев Влатко и Јанчев Ване.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7630/92 (2497)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7855/92, на регистарска влошка бр. 1-21004-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Станбената задруга „МОДИНГ“, п.о., ул. „167“ бр. 18, Тетово, со договор за основање бр. 01-01 за станбена задруга во приватна сопственост од 29.VI.1992 година.

Дејности: вршење на инвеститорски работи за изградба на сè-мејни станбени згради и станови, како и деловни простории, доколку истите се наоѓаат во станбената задруга во која се наоѓаат и становите на членовите на станбената задруга; организирање на штедење за стан за членовите на задругата; купување на станбени згради и станови, како и деловни простории, доколку истите се предвидени во станбената зграда во која се наоѓа и станот на членот станбена задруга заинтересиран за вршење на дејности со личен труд, од општествено-правно лице за потребите на своите членови; набавување на градежен и друг материјал и елементи потребни за изградба на станбени згради, станови и деловни простории за своите членови; одржување на станбени згради и станови на членовите на станбената задруга.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет задругата одговара со снот свој имот, а за тие што не можат да се намират од имотот на задругата, одговараат задругарите до висината на основачкиот влог.

Лице овластено за претставување и застапување на задругата е Салим Хасани, в.д. директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7855/92. (2951)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4606/92, на регистарска влошка бр. 1-18956-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за проектирање, изведување, трговија и услуги „МОДИНГ“, Ц.О., експорт – импорт, ул. „167“ бр. 18, Тетово. Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/92 од 14.IV.1992 година, а основач е Салим Хасани.

Дејности: 011320, 012001, 012142, 013030, 040002, 040003, 050100, 050201, 050202, 050301, 060501, 060502, 07011, 07012, 07013, 070140, 070150, 07022, 070230, 070240, 070250, 070260, 080112, 080121, 08020, 100101, 100102, 100103, 100200, 100320, 100352, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 110909, 130140; надворешен промет: 070310, 070320; прометно – агенциски работи; повторен извоз на привремено увезени стоки (реекспорт); посредување во надворешен трговски промет; купување на стоки во странство и продажба на тие во странство; застапување на странски лица; продажба на странска стока од консигнација и во слободна царинска продавница; малограѓански промет и организација на меѓународен саем; меѓународен инженеринг; проектирање, надзор и изведување во странство.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Салим Хасани, директор на претпријатието, без ограничување, во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4606/92. (2952)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 242/90 од 15.XI.1992 година отвори стечајна постапка над Прет-пријатното за трговија на големо и мало, увоз-извоз „Дити и Дити-Комерц“ Скопје.

За стечаен судија се именува Бранко Ордановски, судија на овој суд. За стечаен управител се определува Доксе Филиповски од Скопје, ул. „Бриселска“ бр. 7/3-6, тел. 258-375.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите на стечајниот должник за 15.I.1993 година во 9.20 часот, соба број 81 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (3074)

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. бр. 57/92 од 27.X.1992 година е одлучено стечајната постапка кон СЗ „Наш дом“ – Кочани да не се спроведува и да се заклучи. Против решението на советот, доверителите можат да изјават жалба во рок од 15 дена од неговото објавување во „Службен весник на РМ“.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (3075)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. бр. 33/91 од 12.XI.1992 година е заклучена стечајна постапка над СЗ „Штучанка“ с. Штука, Струмица.

По правосилноста на решението оваа задруга ќе се брише од регистарот на стопанските организации.

Решението можат да го напаѓаат доверителите со жалба во рок од 8 дена по објавувањето на огласот, до Стопанскиот суд на Македонија.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (3076)

СОДРЖИНА

1391.	Одлука за утврдување на највисоката цена на услугата што можат да ја наплаќаат стручните организации за пополнување на образецот за утврдување на продажната цена на становите во општествена сопственост	1377
1392.	Одлука за утврдување на висината на помошта и на другите трошоци што им се исплатуваат на повратниците	1377
1393.	Одлука за определување на условите, начинот и критериумите за доделување на користење станови наменети за повратниците	1378
1394.	Одлука за утврдување на височината на паричниот износ на средствата на почетниот фонд на сигурноста потребни за основање на акционерското друштво за осигурување	1378
1395.	Одлука за користење на средства од Постојаната резерва на Република Македонија	1378
1396.	Одлука за измена на Одлуката за утврдување на вредноста на пресметковниот бод при продажбата на становите во општествена сопственост	1379
1397.	Решение за давање согласност за назначување виши републички инспектори за труд и републички инспектори за труд	1379
1398.	Решение за давање согласност за разрешување инспектори за труд во Министерството за труд и социјална политика	1381
1399.	Решение за назначување потсекретар во Министерството за одбрана	1382
1400.	Решение за назначување потсекретар во Министерството за одбрана	1382
1401.	Решение за назначување потсекретар во Министерството за образование и физичка култура	1382
1402.	Решение за именување републички советник во Владата на Република Македонија	1382
1403.	Решение за именување секретар на Владата на Република Македонија	1382
1404.	Решение за разрешување од должноста секретар на Владата на Република Македонија	1383
1405.	Решение за разрешување од должноста помошник на претседателот на Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура	1383
1406.	Решение за разрешување од должноста помошник на министерот за образование и физичка култура	1383
1407.	Решение за назначување потсекретар во Педагошкниот завод на Македонија	1383
1408.	Решение за назначување помошник на директорот на Педагошкниот завод на Македонија	1383
1409.	Решение за назначување помошник на директорот на Педагошкниот завод на Македонија	1383
1410.	Решение за назначување помошник на директорот на Педагошкниот завод на Македонија	1383
1411.	Решение за назначување помошник на директорот на Педагошкниот завод на Македонија	1384
1412.	Решение за назначување советник на директорот на Педагошкниот завод на Македонија	1384
1413.	Решение за именување вршител на должноста директор на ЈП Агенција за реструктурирање и развој	1384
1414.	Решение за именување главен републички инспектор за техничка инспекција на Републичкиот инспекторат за техничка инспекција	1384
1415.	Решение за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата	1384
1416.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на КДУ „Детска Радост“ - Гевгелија	1384
1417.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на РО за згрижување, воспитување и образование „Орце Николов“ - Скопје	1385
1418.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на Домот на културата „Бели Мугри“ - Кочани	1385
1419.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на Културниот центар „25 Мај“ Валанцово	1385
1420.	Решение за давање согласност за назначување урбанистички и градежни инспектори во подрачната единица на Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија	1385
1421.	Решение за давање согласност за назначување земјоделски инспектор во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кичево	1385
1422.	Решение за давање согласност за назначување шумарски инспектор во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Гевгелија	1386
1423.	Решение за именување директор на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита „Елисе Поповски Марко“ - Скопје	1386
1424.	Решение за разрешување од должноста директор на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита „Елисе Поповски Марко“ - Скопје	1386
1425.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на Заводот за заштита и рехабилитација „Бања Банско“ - Струмица	1386
1426.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на КДУ „Брешиа“ - Дебар	1386
1427.	Решение за давање согласност за назначување инспектор за патен сообраќај во Министерството за урбанизам, градежништво сообраќај и екологија - подрачна единица Битола	1387
1428.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на Матичната библиотека „Искра“ - Кочани	1387
1429.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У.бр. 111/92 од 18 ноември 1992 година	1387
	Исправка на Уредбата за изменување на Уредбата за начинот на плаќање на утврдените давачки што се плаќаат при увозот на дрвнати на 1387гта	